

евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за одржување на воздухоплови (“Службен весник на Република Македонија” бр. 61/09) во членот 2 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) Покрај условите од став (1) на овој член, организациите кои вршат одржување на авиони и хеликоптери кои вршат меѓународен комерцијален воздушен сообраќај согласно Анекс 6, Дел I или Дел III, Секција II на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство треба да воспостават систем за управување со безбедноста (SMS) согласно Анекс 19 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство со кој ќе обезбеди контролирано извршување на операциите и нивно подобрување кога е тоа потребно.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 14 ноември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
30 август 2013 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р **Дејан Мојсоски**, с.р.

2938.

Врз основа на член 43 став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за изменување на Правилникот за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 159/07) во членот 6 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) За вршење на специјализирани услуги во меѓународниот воздушен сообраќај со големи или млазни авиони во согласност со ICAO Annex 6, Part II, Section III, покрај условите од став (1) на овој член операторот треба да воспостави систем за управување со безбедноста (SMS) согласно ICAO Annex 19 – Safety Management System.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 14 ноември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
30 август 2013 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р **Дејан Мојсоски**, с.р.

2939.

Врз основа на член 113 став 1 и 4, 117 став 3, 124 став 3 и 6 и 133 став 5 од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДБА НА ВОЗДУХОПЛОВ И ИЗМЕНА НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, ЕЛИСА И ОПРЕМА НА ВОЗДУХОПЛОВ, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА НА ГРАДБАТА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИСПИТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ГРАДБА, ЗА ТИП, ПЛОВИДБЕНОСТ, БУЧАВА И ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ

Член 1

Во Правилникот за посебните услови за проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оценка на сообразност и начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови (“Службен весник на Република Македонија” бр. 2/2012) во членот 2 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

“(2) Покрај условите од став (1) на овој член, организациите кои вршат проектирање и градба на воздухоплов и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов согласно Анекс 8 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Чикашката конвенција) треба да воспостават систем за управување со безбедноста (SMS) согласно Анекс 19 на Чикашката конвенција заради обезбедување на контролирано извршување на операциите и нивно подобрување кога е тоа потребно.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 14 ноември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
30 август 2013 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р **Дејан Мојсоски**, с.р.

2940.

Врз основа на член 42 став (6) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕМАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОПХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на вршење на превоз за сопствени потреби, како и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење (“Службен весник на Република Македонија” бр. 90/09, 49/11 и 159/11) во членот 2 во ставот (2) по првата реченица се додава нова реченица која гласи:

“За вршење на меѓународен превоз за сопствени потреби со големи или млазни авиони согласно Анекс 6, Дел 2, Секција 3, превозникот треба да воспостави и систем за управување со безбедноста (SMS) согласно Анекс 19 на Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство, кој се прифаќа и директно се применува.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 14 ноември 2013 година.

Бр. 10-1304/7
30 август 2013 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
д-р Дејан Мојсовски, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „8 СЕПТЕМВРИ“

2941.

Врз основа на членовите 1, 4-б, 4-в, 5, 17 и 18 од Законот за државните награди (“Службен весник на Република Македонија” број 52/2006 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда “8 Септември”, на седницата одржана на 29 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА “8 СЕПТЕМВРИ” ВО 2013 ГОДИНА, ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО И ПРИЗНАНИЕТО ЗА ТРЕНЕРИ, СПОРТИСТИ И СПОРТСКИ РАБОТНИЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Наградата за животно дело за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмацијата и промоцијата на Република Македонија на меѓународен план се доделува на:

- Марин Докузовски.

2. Наградата со која се оддава признание на тренери, спортисти и спортски работници за остварувања во областа на спортот се доделува на:

- Живко Дуковски,
- Зоран Михајлов,
- Мирко Петровски и
- Златко Кесковски.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-3310/2
3 септември 2013 година
Скопје

Претседател на Одборот
за доделување на Државната награда
„8 Септември“
проф. д-р **Зоран Радик**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 2942.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/2010, 47/2011 и 135/2011), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2013 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – август 2013 година, во однос на просечните цени на мало во 2012 година, е повишок за 1,2%.

Директор,
д-р **Благица Новковска**, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013122